

ЈАВНО ПРЕДПРИЈАТИЕ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ
НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ДРИСЛА СКОПЈЕ
KQËRMARRJA PUBLIKE PËR DEPONIMIN E
MBETURINAVE KOMUNALE DRISLLA SHKUP

Бр./№: 02 - 528 / 3

28.04 - 2023 год.
СКОПЈЕ / SHKUP 1

ИЗВЕШТАЈ

за

работењето на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје
за период I – III/2023 година

април, 2023

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ	1
април, 2023	1
1. ВОВЕД	3
1.1. ОСНОВАЊЕ / ПРАВНА ФОРМА	3
1.2. ДЕЈНОСТ	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ	4
1.4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ	5
1.5. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ.....	5
2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ.....	5
2.1. БИЛАНС НА УСПЕХ.....	6
СПОРЕДБА НА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД 01.1.-31.03.2022	
ГОДИНА СО РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023 ГОДИНА	6
I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ.....	14
1. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар.....	16
2. Трошоци за услуги	16
3. Трошоци за вработени	17
8. Финансиски расходи (камати и негативни курсни разлики)	18
II. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ.....	18
III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	19
НА 31.03.2023 ГОДИНА	19
IV. Анализа на односите од финансиски извештаи	19

1. ВОВЕД

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив на субјектот:	ЈП депонија ДРИСЛА Скопје
Седиште на субјектот:	Булевар Илинден бб
ЕДБ на субјектот:	МК 4080009506800
Идентификационен број:	6533191

1.1. ОСНОВАЊЕ / ПРАВНА ФОРМА

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје е основано со Одлука за основање на јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад бр.07-3999/1 од 30.09.2009 година на Советот на Град Скопје.

Со Одлуката за престанок на правото и за давање на правото на трајно користење на имот и средства сопственост на Градот Скопје бр.07-4997/1 од 23.12.2009 година и Одлуката за уредување на односите помеѓу ЈП Комунална Хигиена и Дрисла – Скопје ДОО Батинци, Студеничани настанати со основањето на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје бр.07-4998/1 од 23.12.2009 година на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје и се доделени имот и средства сопственост на Градот Скопје кои се во функција на остварување на дејностите на депонијата Дрисла и се уредени односите заради континуирано и непречено вршење на комуналната дејност, депонирање на комуналниот отпад од страна на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје.

По потпишаниот договор за јавно приватно партнерство на 18.01.2013 година се извршени промени во Централен Регистар на РМ. Промените се во формата на друштвото од јавно претпријатие во друштво со ограничена одговорност, сменет е називот од ЈП депонија Дрисла – Скопје во Дрисла – Скопје ДОО Батинци, Студеничани, извршена е промена на оснивачите, седиштето и зголемена е оснивачката главнина. Новите оснивачи станаа ФЦЛ АМБИЕНТЕ МК ДООЕЛ кои учествуваат во оснивачката главнина со 80%, односно паричен влог 10.000 евра и ГРАД СКОПЈЕ со 20%, односно паричен влог 2.500 евра.

На 21.01.2020 година Дрисла-Скопје ДОО Батинци, Студеничани се врати во сопственост На Град Скопје и стана јавно претпријатие.

1.2. ДЕЈНОСТ

Претпријатието ги врши следните дејности:

Приоритетна:

38.21 - Обработка и отстранување на отпад

Дејности во внатрешниот промет:

35.14 - Трговија на електрична енергија

35.30 - Снабдување со пареа и климатизација

38.12 - Собирање на опасен отпад

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад

38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад

38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали

46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци

49.41 - Товарен патен транспорт

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје се класифицира во средни друштва и е организирано на начин со кој се обезбедува оптимално вршење на дејноста за која е основано.

Организационата структура на друштвото е следна:

1. СЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ

- 1.1. Одделение за животна средина ,управување со отпад и контрола на отпад
- 1.2. Одделение за лабораториски анализи и третман на отпадни води

2. СЕКТОР МЕХАНИЗАЦИЈА,СЕРВИС НА МЕХАНИЗАЦИЈА И ВОЗЕН ПАРК

- 2.1. Одделение за механизација
- 2.2. Одделение за сервис на механизација и
- 2.3. Одделение за возен парк

3. СЕКТОР ЗА ПРИЕМ, ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД И ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СОГОРУВАЊЕ И АВТОКЛАВИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

- 3.1. Одделение за прием на отпад
- 3.2. Одделение за депонирање на отпад
- 3.3. Одделение за собирање и транспорт на медицински отпад и
- 3.4. Одделение за согорување и автоклавирање на медицински отпад

4. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОПШТИ РАБОТИ

- 4.1. Одделение за техничка безбедност и здравје при работа
- 4.2. Одделение за обезбедување и мониторинг и
- 4.3. Одделение за професионална одговорност.

5. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

- 5.1. Одделение за управување со човечки ресурси
- 5.2. Одделение за правни и административно-општи работи и
- 5.3. Одделение за сметководство,финансии и комерција

Во рамки на претпријатието, надвор од секторите и одделенија, како самостојни организациони единици (облици) се формираат две одделенија:

- 01. Одделение уништување на отпад
- 02. Одделение за јавни набавки

6. СЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ

- 6.1. Одделение за животна средина ,управување со отпад и контрола на отпад
- 6.2. Одделение за лабораториски анализи и третман на отпадни води

7. СЕКТОР МЕХАНИЗАЦИЈА,СЕРВИС НА МЕХАНИЗАЦИЈА И ВОЗЕН ПАРК

- 7.1. Одделение за механизација
- 7.2. Одделение за сервис на механизација и
- 7.3. Одделение за возен парк

8. СЕКТОР ЗА ПРИЕМ, ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД И ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СОГОРУВАЊЕ И АВТОКЛАВИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

- 8.1. Одделение за прием на отпад
- 8.2. Одделение за депонирање на отпад
- 8.3. Одделение за собирање и транспорт на медицински отпад и
- 8.4. Одделение за согорување и автоклавирање на медицински отпад

9. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОПШТИ РАБОТИ

- 9.1. Одделение за техничка безбедност и здравје при работа
- 9.2. Одделение за обезбедување и мониторинг и
- 9.3. Одделение за професионална одговорност.

10. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

- 10.1. Одделение за управување со човечки ресурси
- 10.2. Одделение за правни и административно-општи работи и
- 10.3. Одделение за сметководство,финансии и комерција

Во рамки на претпријатието, надвор од секторите и одделенија, како самостојни организациони единици (облици) се формираат две одделенија:

01. Одделение уништување на отпад

02. Одделение за јавни набавки

Бројот на вработените во ЈП депонија ДРИСЛА Скопје со состојба на ден 31.03.2023 година изнесува 151.

1.4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Платниот промет претпријатието го извршува преку:

	Сметка	Банка
Денарска сметка	210-0653319101-36	НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје
Денарска сметка	280-1241005001-69	Силк Роуд Банка АД-Скопје
Девизна сметка	00-7030000013.2	
	07-210-7030000013-92	НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје
Денарска сметка (наменска)	210-0653319102-33	НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје
Денарска сметка	300-0000033841-72	Комерцијална Банка АД – Скопје
Виза бизнис дебит 2	300-0000036708-07	Комерцијална Банка АД – Скопје
Виза бизнис дебит 3	300-0000038603-45	Комерцијална Банка АД – Скопје
Виза бизнис дебит 4	300-0000038604-42	Комерцијална Банка АД – Скопје
Девизна сметка	0270100286359	Комерцијална Банка АД - Скопје
Денарска сметка	270-0653319102-40	Халкбанк АД - Скопје
Денарска сметка	500-0000014197-19	Стопанска банка АД Битола

1.5. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје се:

- Управен одбор
- Надзорен одбор за контрола на материјално - финансиското работење
- Директор

2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје за периодот од 01.01.до 31.03.2023 година ги има остварено следните финансиски резултати:

А	Приходи	48.933.137,00
Б	Расходи	44.910.375,00
В	Добивка пред оданочување	4.022.762,00
Г	Пресметан данок од добивка	449.108,50
Д	Добивка по оданочување	3.573.653,50

Во продолжение следи Билансот на успех за период од 01.01 до 31.03.2023 година спореден со период од 01.01. до 31.03.2022 година.

2.1. БИЛАНС НА УСПЕХ

СПОРЕДБА НА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД 01.1.-31.03.2022 ГОДИНА СО РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023 ГОДИНА

	Биланс на успех	Остварено 01.01.- 31.03.2022	Планирано 01.01.- 31.03.2023	Остварено 01.01.- 31.03.2023	Индекс остварено 01.01.- 31.03.2023 и 01.01.- 31.03.2022	Индекс остварено и планирано 01.01.- 31.03.2023
I	ПРИХОДИ (1+2+3)	55.810.583,00	65.987.500,00	48.933.137,00	0,88	0,74
1	Приходи од продажба (1.1+1.2+1.3+1.4)	54.646.179,00	60.767.500,00	48.036.396,00	0,88	0,79
1.1	Приходи од депонирање на комунален отпад	28.921.173,00	35.000.000,00	26.860.110,00	0,93	0,77
1.2	Приходи од согорување на медицински и друг вид на отпад	17.391.797,00	17.500.000,00	13.496.700,00	0,78	0,77
1.3	Приходи од прием, депонирање, третман и посебен третман на други видови на отпад	8.302.709,00	8.250.000,00	7.679.586,00	0,92	0,93
1.4	Приходи од продажба на стоки (изнајмување на возила и машини)	30.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Останати приходи (2.1+2.2+2.3)	1.164.404,00	5.215.000,00	896.100,00	0,77	0,17
2.1	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	0,00	3.750.000,00	0,00	/	0,00
2.2	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (2.2.1)	1.136.538,00	1.450.000,00	842.630,00	0,74	0,58
2.2.1	Приходи од субвенции	0,00	500.000,00	0,00	/	0,00
2.2.2	Приходи од донации дадени во опрема (средства дадени од Град Скопје) и субвенции за мобилни телефони, примени донација во камиони од ЈП Водовод и канализација.	1.136.538,00	950.000,00	842.630,00	0,74	0,89
2.3	Останати приходи од работењето (2.3.1)	27.866,00	15.000,00	53.470,00	1,92	3,56
2.3.1	Дополнително утврдени приходи од поранешни години и приходи по други основи	27.866,00	15.000,00	53.470,00	1,92	3,56
3	Финансиски приходи (3.1)	0,00	5.000,00	641,00	/	0,13
3.1	Приходи од камати и позитивни курсни разлики од работењето	0,00	5.000,00	641,00	/	0,13
II	РАСХОДИ (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е)	45.012.461,50	62.274.375,00	44.910.375,00	1,00	0,72
A	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ (1+2+3+4+5)	7.857.628,00	15.412.500,00	7.546.880,00	0,96	0,49
1	Трошоци за сировини и материјали (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	1.209.775,00	3.412.500,00	753.555,00	0,62	0,22

1.1	Потрошен основен материјал (хидрол, глицерин, масла и мазива,)	111.555,00	500.000,00	115.060,00	1,03	0,23
1.2	Потрошен основен материјал (антифриз)	0,00	125.000,00	30.800,00	/	0,25
1.3	Потрошен помошен материјал	251.991,00	150.000,00	19.288,00	0,08	0,13
1.4	Потрошен помошен материјал (тонери)	14.249,00	25.000,00	8.660,00	0,61	0,35
1.5	Потрошен материјал за тековно одржување и чистење (средства за хигиена и дезинфекција)	508.526,00	200.000,00	25.168,00	0,05	0,13
1.6	Потрошен материјал за тековно одржување (песок и дробен камен)	0,00	1.250.000,00	287.896,00	/	0,23
1.7	Потрошени средства за заштита при работа (ХТЗ и ППЗ опрема)	197.997,00	850.000,00	129.133,00	0,65	0,15
1.8	Канцелариски потрошен материјал (канцелариски и графичко печатарски материјал)	63.120,00	225.000,00	74.478,00	1,18	0,33
1.9	Материјали за помошни дејности (вода за вработените)	62.337,00	87.500,00	63.072,00	1,01	0,72
2	Трошоци за енергија (2.1+2.2)	6.105.983,00	8.750.000,00	3.846.915,00	0,63	0,44
2.1	Потрошена електрична енергија	2.980.224,00	5.000.000,00	1.109.997,00	0,37	0,22
2.2	Потрошено гориво (нафта, бензин и плин)	3.125.759,00	3.750.000,00	2.736.918,00	0,88	0,73
3	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	319.849,00	1.500.000,00	30.164,00	0,09	0,02
4	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (4.1+4.2+4.3)	222.021,00	1.750.000,00	2.916.246,00	13,14	1,67
4.1	Ситен инвентар	56.397,00	750.000,00	2.357.913,00	41,81	3,14
4.2	Амбалажа (кутии за медицински отпад)	152.000,00	500.000,00	403.333,00	2,65	0,81
4.3	Гуми за моторни возила и градежни машини	13.624,00	500.000,00	155.000,00	11,38	0,31
Б	ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ (1+2+3+4+5+6+7+8)	5.077.958,50	5.562.875,00	2.566.707,00	0,51	0,46
1	Транспортни услуги (1.1+1.2)	3.000,00	375.000,00	4.200,00	1,40	0,01
1.1	Транспортни услуги во воздушниот сообраќај	0,00	125.000,00	0,00	/	0,00
1.2	Автобуски превоз на патници и останати трошоци за превоз	3.000,00	250.000,00	4.200,00	1,40	0,02
2	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет (2.1+2.2+2.3+2.4)	267.735,50	425.375,00	309.194,00	1,15	0,73
2.1	Трошоци за поштенски услуги	42.449,00	62.500,00	72.930,00	1,72	1,17
2.2	Трошоци за статични телефони и интернет	52.342,00	62.500,00	52.374,00	1,00	0,84
2.3	Трошоци за мобилни телефони	171.710,50	300.000,00	183.890,00	1,07	0,61
2.4	Трошоци за други телекомуникациски услуги (годишен надоместок за радиофреквенции)	1.234,00	375,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги за одржување и заштита (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12)	552.276,00	2.450.000,00	790.483,00	1,43	0,32


3.1	Услуги за тековно одржување (сервис на возила и градежни машини)	277.765,00	1.300.000,00	561.246,00	2,02	0,43
3.2	Сервисирање на гуми за моторни возила (вулканизер)	8.004,00	25.000,00	5.847,00	0,73	0,23
3.3	Сервисирање на телефони и телефонија и систем за евиденција на работно време	0,00	25.000,00	0,00	/	0,00
3.4	Сервисирање на систем за видео надзор	0,00	75.000,00	0,00	/	0,00
3.5	Тековно одржување на објекти, постројки и опрема (чистење јами и канали, одржување на електрика и инсталации и друго одржување на објектите)	79.200,00	25.000,00	6.800,00	0,09	0,27
3.6	Сервис на ХТЗ опрема и ПП апарати	49.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Сервисирање на вага и баждачење	9.700,00	87.500,00	36.000,00	3,71	0,41
3.8	Одржување на хардвер (компјутери и компјутерска периферија)	1.163,00	50.000,00	26.300,00	22,61	0,53
3.9	Услуги за одржување на околината, анализа на вода	3.220,00	12.500,00	5.290,00	1,64	0,42
3.10	Мерење на издувни гасови, како и следење на квалитетот на амбиенталниот воздух	60.000,00	250.000,00	41.000,00	0,68	0,16
3.11	Услуги за тековно одржување на останати средства (перење на возила, полнење тонери, правење клучеви, сервис и поправка на опрема)	63.724,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Одржување на автоклав и друга опрема	0,00	500.000,00	108.000,00	/	0,22
4	Наемнини-лизинг (4.1+4.2+4.3+4.4)	3.353.390,00	1.282.500,00	690.912,00	0,21	0,54
4.1	Наем на опрема (садови за кислород и ацетилен, видео опрема)	5.696,00	7.500,00	5.400,00	0,95	0,72
4.2	Изнајмување на градежни машини	3.346.053,00	1.250.000,00	683.871,00	0,20	0,55
4.3	Изнајмување на возила и други наеми	1.641,00	25.000,00	1.641,00	1,00	0,07
5	Комунални услуги (5.1)	30.161,00	375.000,00	34.168,00	1,13	0,09
5.1	Трошоци за вода за технолошки потреби, за дератизација и дезинфекција, авиоапликација на средство против инсекти, гаражирање на возила (паркинг).	30.161,00	375.000,00	34.168,00	1,13	0,09
6	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми (6.1)	0,00	25.000,00	0,00	/	0,00
6.1	Трошоци за рекламирање и промоција	0,00	25.000,00	0,00	/	0,00
7	Останати услуги (7.1+7.2+7.3+7.4)	871.396,00	630.000,00	737.750,00	0,85	1,17
7.1	Трошоци за регистрација на возила	18.663,00	55.000,00	17.638,00	0,95	0,32
7.2	Трошоци за фотокопирање, патарини, шпедитерски услуги, печатење, геодетско снимање и останати услуги	77.401,00	200.000,00	280,00	0,00	0,00
7.3	Трошоци за одржување на софтвер	775.332,00	375.000,00	719.832,00	0,93	1,92
В	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ (1+2)	20.894.185,00	22.050.000,00	21.253.199,00	1,02	0,96

1	Трошоци за бруто плати	20.678.045,00	21.250.000,00	21.150.875,00	1,02	1,00
2	Трошоци за вработените по колективен договор (2.1+2.2+2.3+2.4)	216.140,00	800.000,00	102.324,00	0,47	0,13
2.1	Трошоци за отпремнина за заминување во пензија	90.372,00	50.000,00	102.324,00	1,13	2,05
2.2	Трошоци за регрес за годишен одмор	0,00	625.000,00	0,00	/	0,00
2.3	Трошоци за помош на семејства во случај на смрт на вработениот	0,00	25.000,00	0,00	/	0,00
2.4	Трошоци за помош во случај на смрт на член од семејство на вработен	125.768,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Г	АМОРТИЗАЦИЈА НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.783.312,50	7.000.000,00	6.860.961,00	1,19	0,98
Д	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4.005.597,00	6.974.000,00	4.715.605,00	1,18	0,68
1	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	87.058,00	75.000,00	19.415,00	0,22	0,26
2	Надоместоци на трошоци на вработените (2.1+2.2+2.3)	447.287,00	250.000,00	29.140,00	0,07	0,12
2.1	Трошоци за појачана исхрана во ноќна смена, образование и усовршување, семинари и други обуки на вработените	289.327,00	100.000,00	29.140,00	0,10	0,29
2.2	Подароци на вработените	17.960,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Здравствени прегледи и други надоместоци на трошоци на вработените	140.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители (членови на собир на содружници)	226.669,00	375.000,00	240.002,00	1,06	0,64
4	Трошоци за спонзорства и донации	0,00	200.000,00	106.411,00	/	0,53
5	Трошоци за репрезентација	14.151,00	125.000,00	28.189,00	1,99	0,23
6	Трошоци за осигурување	175.537,00	250.000,00	204.177,00	1,16	0,82
7	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	59.133,00	75.000,00	48.694,00	0,82	0,65
8	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки (8.1+8.2)	27.897,00	11.500,00	21.049,00	0,75	1,83
8.1	Членарина на здруженија, стопански комори	23.928,00	4.000,00	15.375,00	0,64	3,84
8.2	Трошоци за такси (административни, комунални)	3.969,00	7.500,00	3.749,00	0,94	0,50
8.3	Данок на личен доход за користење на службено возило во приватни цели	0,00	0,00	1.925,00	/	/
9	Останати трошоци на работењето (9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+9.10+9.11)	2.967.865,00	5.612.500,00	4.018.528,00	1,35	0,72
9.1	Одржување на електронска пошта, надомест за домен, изработка и одржување на веб страна	17.470,00	200.000,00	17.665,00	1,01	0,09


9.2	Трошоци за интелектуални услуги (консултантски услуги)	5.339,00	500.000,00	323.626,00	60,62	0,65
9.3	Трошоци за правни, адвокатски и нотарски услуги	418.471,00	500.000,00	195.577,00	0,47	0,39
9.4	Трошоци за ревизија и проценка	0,00	50.000,00	0,00	/	0,00
9.5	Трошоци за вештачења	0,00	25.000,00	17.700,00	/	0,71
9.6	Трошок за привремено вработени лица преку агенција за вработување и агенциска провизија	2.412.050,00	3.750.000,00	3.335.270,00	1,38	0,89
9.7	Сертификација на ИСО стандарди	0,00	225.000,00	0,00	/	0,00
9.8	Трошоци за дневен печат и стручни списанија	14.190,00	12.500,00	14.190,00	1,00	1,14
9.9	Судски трошоци	46.613,00	250.000,00	91.932,00	1,97	0,37
9.10	Трошоци за огласување и објава на извештаи	39.196,00	75.000,00	9.068,00	0,23	0,12
9.11	Трошоци за други неспомнати нематеријални трошоци (КИБС за дигитални сертификати и ЦРМ за пополнување на дистрибутивен систем)	14.536,00	25.000,00	13.500,00	0,93	0,54
Г	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	0,00	2.500.000,00	0,00	/	0,00
Г	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (обезвреднување) на краткорочни побарувања	0,00	2.500.000,00	0,00	/	0,00
Е	ОСТАНАТИ РАСХОДИ (1+2+3)	420.240,00	775.000,00	1.166.983,00	2,78	1,51
1	Директен отпис на побарувања	210.430,00	500.000,00	101.444,00	0,48	0,20
2	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	186.000,00	200.000,00	186.000,00	1,00	0,93
3	Останати расходи од работењето (трошоци од минати години, трошоци за изгубени спорови, расходи кои не се во функција на вршење на дејноста и други расходи)	23.810,00	75.000,00	879.539,00	36,94	11,73
Ж	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	973.540,50	2.000.000,00	800.040,00	0,82	0,40
1	Камати и курсни разлики	973.540,50	2.000.000,00	800.040,00	0,82	0,40
1	ДОБИВКА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ	10.798.121,50	3.713.125,00	4.022.762,00	0,37	1,08
II	ДАНОК НА ДОБИВКА	1.125.045,00	705.479,00	449.108,50	0,40	0,64
III	ДОБИВКА/ЗАГубА ПО ОДНОЧУВАЊЕ	9.673.076,50	3.007.646,00	3.573.653,50	0,37	1,19

2.2.1. ПРИХОДИ


СПОРЕДБА НА ПЛАНИРАНИТЕ И ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023 ГОДИНА



СПОРЕДБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022 И 01.01.-31.03.2023 ГОДИНА




СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023 ГОД.




1.	Приходи од продажба	48.036.396,00 (98 %)
2.	Останати приходи	896.100,00 (2%)
3.	Финансиски приходи (камати и курсни разлики).....	641,00 (0%)
	Вкупно приходи	48.933.137,00 (100%)

2.2.2. РАСХОДИ

СПОРЕДБА НА ПЛАНИРАНИТЕ И ОСТВАРЕНИТЕ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2023 ГОДИНА



СПОРЕДБА НА РАСХОДИТЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022 И 01.01.-31.03.2023 ГОДИНА



1. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 7.546.880,00 (17%)

2.	Трошоци за услуги	2.566.707,00 (6%)
3.	Трошоци за вработените (плата, даноци, придонеси и останати трошоци за вработените	21.253.199,00 (47%)
4.	Амортизација	6.860.961,00 (15%)
5.	Останати трошоци од работењето	4.715.605,00 (10%)
6.	Останати расходи	1.166.983,00 (3%)
7.	Финансиски расходи (камати и курсни разлики)	800.040,00 (2%)
	Вкупно расходи	44.910.375,00 (100%)


I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

1. Приходи од продажба

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје за период од 01.01. до 31.03.2023 година ги има остварено следните приходи од продажба:

	Кonto	Назив	01.01- 31.03.2022	01.01- 31.03.2023	Индекс
1	74	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	54.646.179,00	48.036.396,00	0,88
1.1	740003	Приходи од изнајмување на камион подигнувач над 10 км по цена од 4.000,00 денари за тура	28.000,00	0,00	0,00
1.2	740100	Приходи од изнајмување и давање под закуп на камион – подигнувач до 10 км по цена од 2.500,00 денари за тура	2.500,00	0,00	0,00
1.3	740110	Приходи од депонирање на технолошки отпад по цена од 2900,00 денари за тон	1.441.416,00	1.783.442,00	1,24
1.4	7401106	Приходи од депонирање на опасен отпад по цена од 10.000,00 денари за тон	19.200,00	0,00	0,00
1.5	740111	Приходи од согорување на медицински отпад и друг отпад по цена од 45,00 денари за кг	764.415,00	255.915,00	0,33
1.6	7401112	Приходи од согорување на опасен отпад по цена од 45,00 денари за килограм	56.700,00	83.700,00	1,48
1.7	7401119	Приходи од претходно измешан отпад од неопасен отпад (стерилизиран медицински отпад) по цена од 7.200,00 денари за тон	809.712,00	991.296,00	1,22
1.8	740112	Приходи од согорување на неопасен отпад по цена од 20,00 денари за кг.	157.600,00	24.000,00	0,15
1.9	740113	Приходи од депонирање на прехранбени производи по цена 3.100,00 денари за тон	1.165.848,00	1.169.754,00	1,00
1.10	740114	Приходи од депонирање на комунален отпад, вар и мешан по цена од 680,00 денари за тон	28.921.173,00	26.860.110,00	0,93
1.11	740115	Приходи од транспортирање и согорување на медицинскиот отпад по цена од 56,00 денари за кг	13.883.632,00	11.046.000,00	0,80
1.12	740116	Приходи од транспортирање и согорување на медицински отпад во кутии од 5 кг. по цена од 385,00 денари	2.529.450,00	2.081.310,00	0,82
1.13	740117	Приходи од депонирање на шут по цена од 200,00 денари за тон	2.082.469,00	1.589.310,00	0,76
1.14	740120	Приходи од депонирање на отпад кој содржи азбестни компоненти по цена од 10.000,00 денари за тон	508.000,00	1.417.000,00	2,79
1.15	740124	Приходи од посебен третман на неопасен индустриски отпад по цена од 7.200,00 денари по тон	2.276.064,00	728.784,00	0,32
1.16	740134	Приходи од подигнување, транспортирање и согорување на медицински отпад и лекови во картонски кутии од 5 кг по цена од 77,00 денари за кг	0,00	5.775,00	/

**СПОРЕДБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРОДАЖБА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2022 И
01.01-31.03.2023 ГОДИНА**



Во вкупните приходи од продажба најголемо учество заземаат приходите од депонирање на комунален отпад по цена 680,00 денари за тон во износ од 26.860.110,00 денари или 56% и приходите од транспортирање и согорување на медицинскиот отпад по цена од 56,00 денари за кг во износ од 11.046.000,00 денари или 23%.

Учеството на ЈП Комунална Хигиена во вкупниот приход од продажба изнесува 24.330.335,00 денари или 50,65%.

Медицинскиот отпад во вкупниот приход од продажба учествува со 13.472.700,00 денари или 28%.

Во периодот од 01.01. до 31.03.2023 година во депонијата депонирани се вкупно 39.500 тони комунален отпад.

Согорен е медицински отпад во количина од 231.902 килограми.

Согорен неопасен отпад во износ од 24.000,00 денари, количина од 1.200 килограми.

ЈП Комунална Хигиена - Скопје има депонирано 35.625,24 тони комунален.

Останатите коминтенти имаат депонирано 3.874,76 тони комунален отпад.

Во депонијата депонирани се 614,98 тони технолошки отпад, 377,34 тони отпад од прехранбени стоки, 7.946,55 тони шут, 141,7 тони отпад кој содржи азбестни компоненти, 101,22 тони неопасен отпад со посебен третман и 137,68 тони измешан отпад само од неопасен отпад (стерилизиран медицински отпад).

2. Останати приходи

Останатите приходи учествуваат со износ од 896.100,00 денари во вкупните приходи.

Во останати приходи влегуваат приходите од премии, субвенции, дотации и донации и останатите приходи од работењето.

РАСХОДИ

1. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар

	К-то	Назив	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2023	Индекс
1	400	Трошоци за сировини и материјали (за производство)	1.209.775,00	753.555,00	0,62
2	402	Трошоци за енергија (за производство)	5.698.805,00	3.619.987,00	0,64
3	403	Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	407.178,00	226.928,00	0,56
4	404	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	319.849,00	30.164,00	0,09
5	407	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	222.021,00	2.916.246,00	13,14
Вкупно:			7.857.628,00	7.546.880,00	0,96

2. Трошоци за услуги

	К-то	Назив	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2023	Индекс
1	410	Транспортни услуги	3.000,00	4.200,00	1,40
2	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет и мобилни телефони	267.735,50	309.194,00	1,15
3	413	Услуги за одржување и заштита	552.276,00	790.483,00	1,43
4	414	Наемнини – лизинг	3.353.390,00	690.912,00	0,21
5	415	Комунални услуги	30.161,00	34.168,00	1,13
6	419	Останати услуги	871.396,00	737.750,00	0,85
Вкупно:			5.077.958,50	2.566.707,00	0,51

3. Трошоци за вработени

Трошоците за вработени ги сочинуваат бруто платите и останатите трошоци за вработени.

Опис	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2023	Индекс
Вкалкуирани бруто плати	20.678.045,00	21.150.875,00	1,02
Вкалкуирани нето плати	13.819.053,00	14.111.414,00	1,02
Вкалкуирани трошоци за даноци, пензиско и социјално осигурување	6.858.992,00	7.039.461,00	1,03

4. Трошоци за амортизација

	Опис	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2023	Индекс
3.1.	Амортизација на нематеријални средства	640.043,00	640.043,00	1,00
3.2.	Амортизација на материјални средства	5.143.269,50	6.220.918,00	1,21
Вкупна амортизација		5.783.312,50	6.860.961,00	1,19

5. Останати трошоци од работењето

Кonto	Назив	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2023	Индекс
440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	87.058,00	19.415,00	0,22
441	Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	447.287,00	29.140,00	0,07
442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	226.669,00	240.002,00	1,06
443	Трошоци за спонзорства и донации	0,00	106.411,00	/
444	Трошоци за репрезентација	14.151,00	28.189,00	1,99
445	Трошоци за осигурување	175.537,00	204.177,00	1,16
446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	59.133,00	48.694,00	0,82
447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	27.897,00	21.049,00	0,75
449	Останати трошоци на работењето	2.967.865,00	4.018.528,00	1,35
Вкупно:		4.005.597,00	4.715.605,00	1,18

6. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства

Вредносното усогласување (обезвреднување) на тековни средства е обезвреднувањето на краткорочните побарувања кое го применуваме согласно меѓународните сметководствени стандарди кои се претопени во нашите деловни политики, а вреднувањето е по старосна структура на побарувањата.

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: до 1 (една) година се вреднуваат 100% од номиналниот износ

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 1 (една) до 2 (две) години се вреднуваат 75% од номиналниот износ

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 2 (две) до 3 (три) години се вреднуваат 50% од номиналниот износ

Според рочноста а во согласност со Законот за облигациони односи ("Службен весник на РМ" 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09 и Уставен суд 78/01, 59/02) побарувањата застаруваат:

- од правни субјекти во рок од 3 (три) години
- од физички лица во рок од 1 (една) година

Обезвреднувањето на краткорочните побарувања во се книжат на крајот на 2023 година.

7. Останати расходи

Кonto	Назив	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2023	Индекс
466	Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	210.430,00	101.444,00	0,48
468	Казни пенали, надоместоци за штети и друго	186.000,00	186.000,00	1,00
469	Останати расходи од работењето	23.810,00	879.539,00	36,94
Вкупно:		420.240,00	1.166.983,00	2,78

8. Финансиски расходи (камати и негативни курсни разлики)

Кonto	Назив	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2023	Индекс
474	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	239.878,00	172.724,00	0,72
475	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	624,00	2.557,00	4,10
479	Останати финансиски расходи (камати и друго)	733.038,50	624.759,00	0,85
Вкупно:		973.540,50	800.040,00	0,82

II. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ

За период од 01.01. до 31.03.2023 година ЈП депонија ДРИСЛА Скопје има фактурирано вкупно 50.226.173,00 денари на правни лица.

Вкупната извршена наплата за тој период изнесува 48.992.004,00 денари.

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје за извршените услуги изготвува фактури од кои поголем број ги испорачува на крајот на месецот. За да се види вистинскиот процент на наплата на услугите треба да се изземат фактурите за месец март 2023 година кои се наплаќаат во април 2023 година.

Пренесени побарувања од 2022 година	Фактурирана реализација I- II /2023	Вкупни побарувања	Наплатени побарувања	Кумулативен процент на наплата
214.156.531,50	32.854.587,00	247.011.118,50	48.992.004,00	19,83%

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
НА 31.03.2023 ГОДИНА

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА (во денари)	31.03.2022	31.03.2023	Индекс
A. Актива				
1	Нематеријални средства	12.245.023,50	9.670.783,00	0,79
2	Материјални средства	1.214.010.385,00	1.192.954.531,50	0,98
3	Останати долгорочни финансиски средства	388.300,00	0,00	0,00
4	Побарувања врз основа на дадени гаранции	33.700,00	0,00	0,00
I	Вкупно постојани средства (1+2+3+4)	1.226.677.408,50	1.202.625.314,50	0,98
1	Залихи	9.072.182,00	5.784.419,50	0,64
2	Парични средства	5.098.760,00	11.470.399,00	2,25
3	Побарувања од купувачи	172.119.744,00	150.460.599,00	0,87
4	Побарувања од државни органи и институции	10.943.323,50	4.396.805,00	0,40
5	Побарувања од вработените	179.588,50	476.487,50	2,65
6	Останати побарувања	29.504,00	19.468,00	0,66
7	Останати краткорочни финансиски средства	13.700,00	3.059.401,00	223,31
II	Вкупно тековни средства (1+2+3+4+5+6+7)	197.456.802,00	175.667.579,00	0,89
III	Платени трошоци за идните периоди пресметани приходи (ABP)	1.154.301,00	307.766,00	0,27
	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (I+II+III)	1.425.288.511,50	1.378.600.659,50	0,97
Б. Пасива				
1	Основна главнина – запишан капитал	154.000,00	154.000,00	1,00
2	Законски резерви	6.246.665,00	6.246.665,00	1,00
3	Останати резерви	221.695.733,00	186.220.157,00	0,84
4	Акумулирана добивка	195.742.301,50	232.334.895,50	1,19
5	Добивка/загуба од тековната година	9.673.076,50	3.573.653,50	0,37
I	Вкупно главнина и резерви (1+2+3+4+5+6)	433.511.776,00	428.529.371,00	0,99
1	Краткорочни обврски спрема добавувачи	106.798.628,50	101.440.620,50	0,95
2	Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	12.096.848,00	4.463.390,00	0,37
3	Обврски спрема вработените	5.193.042,00	4.587.511,00	0,88
4	Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања	7.638.633,00	3.246.353,00	0,42
5	Краткорочни финансиски обврски	390.827,00	390.827,00	1,00
6	Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата	18.288.949,00	9.144.109,00	0,50
7	Долгорочни обврски спрема добавувачи од странство	20.517.600,00	10.258.800,00	0,50
8	Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	1.971.487,00	1.155.820,00	0,59
II	Вкупно обврски (1+2+3+4+5+6+7)	172.896.014,50	134.687.430,50	0,78
III	Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	818.880.721,00	815.383.858,00	1,00
IV	ВКУПНА ПАСИВА: КАПИТАЛ И ОБВРСКИ (I+ II+III)	1.425.288.511,50	1.378.600.659,50	0,97

IV. Анализа на односите од финансиски извештаи

1. Ликвидност

Односите за ликвидност ја мерат способноста на компанијата да ги исполни своите краткорочни обврски. Во секојдневните деловни активности, менаџирањето на ликвидноста се постигнува преку ефикасно употребување на средствата. Најчесто користени показатели (односи) за ликвидноста се: тековен однос, брз однос и готовински однос.

$$1.1. \quad \text{Тековен однос} = \frac{\text{Тековни средства}}{\text{Тековни обврски}} \times 100$$

$$\text{Тековен однос} = \frac{175.667.579,00}{114.128.701,50} \times 100 = 153,92\%$$

Овој однос ги претставува тековните средства (кои би требало да бидат конвертирани во готовина во рок од една година) во однос на тековните обврски (обврски кои треба да бидат подмирени во рок од една година). Повисокиот тековен однос укажува на поголемо ниво на ликвидност (поголема можност да се исполнат краткорочните обврски). Тековен однос од 1, односно 100% е индикатор дека сметководствената вредност на тековните средства е еднаква на сметководствената вредност на тековните обврски. Понискиот однос укажува на пониска ликвидност и на зголемена потреба на компанијата да се потпира, како на готовинските текови од деловни активности, така и на други надворешни финансии за да може да ги исполни своите краткорочни обврски.

$$1.2. \quad \text{Брз однос} = \frac{\text{Готовина+Побарувања}}{\text{Тековни обврски}} \times 100$$

$$\text{Брз однос} = \frac{11.470.399,00+158.412.760,50}{114.128.701,50} \times 100 = 148,85\%$$

Брзиот однос е покonzервативен од тековниот однос, затоа што како тековни средства ги вклучува само оние кои се вистински ликвидни. Исто како и тековниот однос и високиот брз однос укажува на добра ликвидност.

$$1.3. \quad \text{Готовински однос} = \frac{\text{Готовина}}{\text{Тековни обврски}} \times 100$$

$$\text{Готовински однос} = \frac{11.470.399,00}{114.128.701,50} \times 100 = 10,05\%$$

Готовинскиот однос најчесто претставува кредибилна мерка за да се одреди ликвидноста на еден деловен субјект во кризна ситуација. Како средства се земаат само краткорочните пазарни хартии од вредност (ЈП депонија ДРИСЛА Скопје нема хартии од вредност) и готовината (пари и парични еквиваленти).

Споредба на ликвидноста на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

ЛИКВИДНОСТ		
О П И С	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2023
Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски	3,86%	10,05%
Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски	142,59%	148,85%
Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски	149,45%	153,92%

2. Солвентност

Солвентноста ја претставува способноста на една компанија да ги покрие **своите долгорочни обврски**. Најчести користени односи за солвентност се: долгови (обврски) спрема средства, учество на долг или капитал во вкупната пасива, долгови (обврски) спрема капитал како и финансискиот леверидж. Солвентноста на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје ќе ја измериме со следните два односи за солвентност:

$$2.1. \text{ Долгови (обврски) спрема средства} = \frac{\text{Вкупни обврски}}{\text{Вкупни средства}} \times 100$$

$$\text{Долгови спрема средства} = \frac{134.687.430,50}{1.378.600.659,50} \times 100 = 9,77\%$$

Овој однос го мери процентот со кој вкупните средства се финансирани (набавени) со создаден долг (обврска). Нашиот случај укажува на тоа дека 9,77% од средствата на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје се финансирани од задолжување. Поголем процент на долг укажува на поголем финансиски ризик, а со тоа послаба солвентност. Аналогно на овој однос 90,23% од средствата се финансирани од сопствени извори (од сопствениот капитал).

$$2.2. \text{ Долгови (обврски) спрема капитал} = \frac{\text{Вкупни обврски}}{\text{Вкупни обврски} + \text{Главнина}} \times 100$$

$$\text{Долгови спрема капитал} = \frac{134.687.430,50}{134.687.430,50 + 428.529.371,00} \times 100 = 23,91\%$$

Овој однос го мери износот на долгот во однос на капиталот. Повисок однос значи помала солвентност.

$$2.3. \text{ Долгови (обврски) спрема главнина} = \frac{\text{Вкупни обврски}}{\text{Вкупна Главнина}} \times 100$$

$$\text{Долгови спрема главнина} = \frac{134.687.430,50}{428.529.371,00} \times 100 = 31,43\%$$

Како и претходниот однос и овој однос го мери долгот (вкупните обврските) во однос на главнината. Повисок однос значи помала солвентност, а тоа пак значи поголем финансиски ризик.

3. Профитабилност

Профитабилност е способност на една компанија да генерира профит со ангажираните (инвестираните) средства, односно капитал, а односите за профитабилност ја мерат таа способност. Профитабилноста се мери со односите за поврат на приходи од продажба и односите за поврат на инвестициите. За сите односи за профитабилност важи правилото, колку повисок однос толку подобра профитабилност.

$$3.1. \text{ Маржа на бруто профитот} = \frac{\text{Бруто профит}}{\text{Вкупни приходи}} \times 100$$

$$\text{Маржа на бруто профит (добивка)} = \frac{4.022.762,00}{48.933.137,00} \times 100 = 8,22\%$$

Бруто профитната маржа е однос кој ја мери профитабилноста на компанијата пред оданочувањето и укажува на процентот на приходи кој е доволен да ги покрие оперативните и другите трошоци. Повисока маржа на бруто профитот е индикатор кој кажува дека добро се искомбинирани ценовната и трошочната стратегија, дека има повисока цена и пониски трошоци за услугата или производот.

$$3.2. \text{ Маржа на нето профитот} = \frac{\text{Нето профит}}{\text{Вкупни приходи}} \times 100$$

$$\text{Маржа на нето профит (добивка)} = \frac{3.573.653,50}{48.933.137,00} \times 100 = 7,30\%$$

Нето профитната маржа се пресметува со одземање на сите трошоци, вклучувајќи го и данокот на добивка (профит) од вкупните приходи. Разликата меѓу нето и бруто профитна маржа произлегува од данокот на добивка.

Споредба на профитабилноста на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

ПРОФИТАБИЛНОСТ		
О П И С	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2023
Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со две децимали)	0,76%	0,29%
Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со две децимали)	0,68%	0,26%
Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со две децимали)	2,49%	0,94%
Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со две децимали)	2,23%	0,83%
Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со две децимали)	1,08%	0,76%

Скопје
април, 2023 год.

